

Службен весник

на Република Македонија

Број 166

17 ноември 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3150. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта.....	2	3154. Програма за капитални трансфери за невладини организации во областа на земјоделството и руралниот развој.....	3
3151. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	2	3155. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година.....	7
3152. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.....	3	3156. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	7
3153. Одлука за давање согласност на Студиска програма за втор циклус на студии „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје.....	3	3157. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	8
		3158. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година.....	9
		3159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло(*).....	9
		Огласен дел.....	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3150.

Врз основа на член 99 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.11.2017 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОВОЛНИОТ КЛИМАТСКИ НАСТАН, НАСТАНАТА ШТЕТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ЗАГУБАТА НА ПРИХОДОТ, ПРЕСМЕТКАТА НА ШТЕТАТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТАТА НА ПОМОШТА

Член 1

Во Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настаната штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/13) по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

(1) За утврдување на настаната штета за угинати животни од категоријата особено опасни болести од членот 49 став 2 точка а) од Законот за ветеринарно здравство предизвикани од неповолни климатски настани носителот на земјоделското стопанство или организацијата на производители во која членува носителот на земјоделското стопанство поднесува барање за утврдување на настаната штета за угинати животни до Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Барањето од став (1) на овој член особено содржи:

- податоци за барателот,
- опис на штетата за угинати животни,
- записник за извршена проценка на пазарната вредност на животни изготвена од официјален ветеринар врз основа на Упатството за определување на пазарната вредност на животните кои се одземаат заради сузбивање и искоренување на заразни болести на територија на Република Македонија,
- копија од лична карта на барателот,
- копија од трансакциска односно жиро сметка на барателот и
- извод од централен регистар (доколку се однесува на правно лице).

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство врши увид во доставената документација и решава за секое барање поединечно по што составува збиен Извештај за проценка.

(4) Извештајот за проценка од став 3 на овој член особено содржи:

- име и презиме на барателот/назив,
- број на одгледувалиште,
- број и вид на животни,
- единствен матичен број на барателот,

- даночен број на барателот доколку се работи за правни лица,

- број на трансакциска сметка,

- број на ушна маркица на животното (доколку е применливо) и

- висина на извршената проценка.

(5) Копија на барањето од став (1) на овој член и Извештајот за проценка од став 3 на овој член се доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

(6) Врз основа на барањето од став 1 на овој член и доставениот Извештај за проценка од став 3 на овој член, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој врши исплата на помошта на подносителот на барањето.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7283/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3151.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 32/17, 73/17, 77/17, 84/17 и 100/17) во членот 2 став (2) во табелата во подмерката 1.1. во алинеја 3 зборот: „ориз“ се брише, а по зборовите: „12.000,00 денари по хектар“ се додаваат зборовите: „освен за ориз каде што висината на директните плаќања изнесува 24.000,00 денари по хектар“.

Во алинеја 4 по зборовите: „освен за“ се додаваат зборовите: „ориз каде што висината на директните плаќања изнесува 18.000,00 денари по хектар и“.

По подмерката 1.11. се додава нова подмерка 1.11-а. која гласи:

1.11-а.	Директни плаќања за произведено и предадено винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија	- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство на винско грозје од реколта 2017 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија - Корисници на оваа подмерка се и земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство на винско грозје од реколта 2017 година да е искористено за потребите на сопствениот преработувачки капацитет регистриран за производство на вино во Република Македонија - Висината на директните плаќања изнесува 2 денари по килограм.
---------	--	---

Член 2

Во членот 3 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Спроведување на подмерката 1.11-а од член 2 став (2) на оваа уредба се врши врз основа на податоци кои се доставуваат од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија.“

Ставовите: (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) стануваат (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20).

Член 3

Во членот 4 во точката 3. зборовите „став (2) точки 1.7 и 1.10“ се заменуваат со зборовите: „став (2) точки 1.7, 1.10 и 1.11-а.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7294/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3152.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното

лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува КП бр. 975/1 КО Центар 2 со површина од 33м2 запишано во Имотен лист бр. 56198 согласно Извод од Детален урбанистички план, Градска четврт J07 локалитети: Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвекара, број 27-3138/2 од 20.7.2017 година донесен со Одлука на Советот на Општина Центар бр. 07-4414/4 од 18.7.2014 година, за изградба на електроенергетски објект-трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6603/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

3153.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ „САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ И ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА“ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Студиската програма за втор циклус на студии „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, бр. 03-17/135 од 16.6.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7289/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

3154.

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕВЛАДИНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

I

(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на невладини организации со цел подобра имплементација на Програмите во областа на земјоделството и руралниот развој, преку разни активности за подобрување на човечките капацитети во земјоделството и руралниот развој, како и дисеминација на информации и знаење за овие програми.

(2) Средствата за реализација на оваа програма се утврдени согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 – Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 30.000.000 денари.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за субвенции за апликативни проекти кои имаат за цел:

- Поддршка во процесот на земјоделско производство;
- Подобрување на човечки ресурси во земјоделството и руралниот развој;
- Пренос на знаење за подобра искористеност на програмите во областа на земјоделството и руралниот развој.

III

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе објави јавен повик за доставување на предлог - проекти за реализација на целите од дел II од оваа програма, на кој ќе можат да се поднесуваат барања за финансирање најдоцна до 30 ноември 2017 година.

(2) Корисници на средствата од дел I на оваа програма можат да бидат здруженија на граѓани регистрирани во Република Македонија.

(3) Износот на поддршката е до 3 000 000 денари од вредноста на прифатливите трошоци на проектот.

(4) Прифатливи трошоци на проектот се: подготовка и печатење на едукативни и информативни материјали, трошоци за реализација на активностите за спроведување на проектот, закуп на простор заради спроведување на едукација и хонорари за едукатори.

(5) Еден корисник може да поднесе само едно барање за користење на средствата од оваа програма.

(6) За учество по јавниот повик барателот кон барањето треба да поднесе до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство:

- Тековна состојба на барателот од Централен регистар на Република Македонија;
- Изјава дека за иста намена и активности наведени во барањето не користел средства од друг орган на државна управа или други извори што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори;
- Доказ од Централен регистар на Република Македонија дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка и
- Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки.

(7) Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.mzsv.gov.mk.

(8) Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот со електронска верзија од барањето во прилог.

(9) Формата и содржината на барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

IV

(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на предлог - проекти од областа на земјоделството и руралниот развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде составена од три члена и нивните заменици од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа на следните критериуми за бодирање на доставените проекти и тоа:

Критериуми	Бод
Резултатите се реални и апликативни, со брзи ефекти и насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој во Националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година	40
Степенот на директно и индиректно влијание врз поголем број на субјекти во земјоделскиот сектор преку послободен пристап на доброта, односно услугите од проектот	30
Реализација на проектот, врзува поголем број на партнерства, односно број на учесници	20
Поголемо сопствено или учество од други извори на финансирање	10

(3) Комисијата по пристигнувањето на сите барања доставени за времетраење на Јавниот повик, со записник ќе го утврди точниот број на пристигнати барања и ќе утврди кои баратели имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите предлог - проекти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, Извештај за избор на проекти за финансирање и утврдува Листа на баратели бодирани согласно критериумите од став (2) на овој дел.

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.

(5) Со барателите утврдени во Листата на баратели по редослед на утврдениот број на бодови, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склучи Договор за финансирање за што истите ќе бидат известени по писмен пат за денот на потпишување на договорот.

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство авансно ќе ги префрли одобрените средства на сметката на корисникот на истите согласно потпишаниот Договор за финансирање.

(7) Проектите треба да се реализираат од страна на барателите во рок од осум месеци од денот на потпишување на Договорот за финансирање.

(8) Корисникот на средствата на крај на имплементација на проектот треба да поднесе комплетен финансиски и наративен извештај најдоцна 15 дена по крајниот рок за имплементација на проектот. Доколку корисникот на средствата не постапи согласно Договорот за финансирање, добиените средства ги враќаат во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на начин утврден согласно Договорот за финансирање.

V

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заклучно со 31.10.2018 година ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7284/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ

за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ И АПЛИКАНТОТ

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ: _____

ОБЛАСТ И ПОТЕСНО ПОДРАЧЈЕ НА
ПРОЕКТОТ: _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛАГАЧОТ/ АПЛИКАНТОТ

НАЗИВ НА АПЛИКАНТОТ: _____

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Адреса:

Телефон / факс: _____ Емаил: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НА ПРОЕКТОТ

Име и презиме Потпис

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ – ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ: _____

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ: _____ МП

3155.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИ-
БАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 165/17) во делот VIII во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како и од 1 до 10.12.2017 година.“

II

Во делот IX во ставот (8) зборовите: „25.11.2017 година“ се заменуваат со зборовите: „20.12.2017 година.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7286/1 Претседател на Владата
15 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3156.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 73/17, 84/17 и 100/17) во делот I во воведната реченица износот „6.117.857.000“ се заменува со износот „6.196.000.000“.

Табелата се менува и гласи:

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	1.549.000.000
2.	Директни плаќања за сточарско производство	1.000.000
Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)		
3.	Помош во премии и осигурување	1.000.000
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	2.000.000
5.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	1.000.000
6.	Помош во сточарскиот сектор	12.000.000
7.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	15.000.000
7-а.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2017 година	5.000.000
8.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	5.000.000
8-а.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2017 година	5.000.000
9.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000
10.	Заостанати обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	4.584.000.000
11	Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2017 година	1.000.000
	Вкупно	6.196.000.000

II

Во делот II во табелата по подмерката 1.11. се додава нова подмерка 1.11-а која гласи: „

1.11-а.	Директни плаќања за произведено и предадено винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија
---------	--

III

Во делот III во воведната реченица износот „81.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

IV

Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

V

Во делот VI во ставот 1 износот „10.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

VI

Во делот VIII износот „50.000.000“ се заменува со износот „15.000.000“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „како и врз основа на извештај за процена од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплата на помошта“.

VII

Во делот VIII-а износот „50.000.000“ се заменува со износот „5.000.000 а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и тоа во висина од 100% врз основа на изештај за проценка од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство а согласно Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплата на помошта.“

VIII

Во делот IX износот „50.000.000“ се заменува со износот „5.000.000“.

IX

Во делот IX-а износот „50.000.000“ се заменува со износот „5.000.000“.

X

Во делот XI износот „4.177.857.000“ се заменува со износот „4.505.857.000“.

XI

Во делот XIV во табелата во мерката 1 по подмерката „1.10.“ се додава нова подмерка „1.11-а“.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7292/1

15 ноември 2017 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3157.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 7/17, 44/17 и 100/17), делот I се менува и гласи:

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година во вкупен износ од 2.147.243.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 14004-Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), програма 2-Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20-Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464-Разни трансфери во износ од 440.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.707.243.000 денари.“

II

Во делот II став (1) во табелата во мерката 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ износот „100.000.000“ се заменува со износот „297.000.000“.

Во мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ износот „870.504.061“ се заменува со износот „616.504.061“.

Во подмерката „Капитални инвестиции во водостопанството“ износот „620.000.000“ се заменува со износот „366.000.000“.

Во мерката 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)“ износот „30.000.000“ се заменува со износот „43.000.000“.

Во мерката 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ износот „24.000.000“ се заменува со износот „11.000.000“.

Во мерката 321 „Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини“ износот „350.000.000“ се заменува со износот „373.000.000“.

Во мерката 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ износот „130.000.000“ се заменува со износот „155.000.000“.

Во ставот (3) износот „22.472.430“ се заменува со износот „21.472.430“.

Во ставот (4) износот „100.000.000“ се заменува со износот „10.000.000“.

III

Во делот IX во ставот (8) износот „866.504.061“ се заменува со износот „473.504.061“.

IV

Во делот XV во ставот (5) износот „349.900.000“ се заменува со износот „372.900.000“.

V

Во делот XVII во ставот (8) износот „129.900.000“ се заменува со износот „154.900.000“.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7295/1

15 ноември 2017 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3158.

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 7 став (1) точка г) од Статутот на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.3.2013 година, бр. 02-13/5 од 22.1.2014 година, 02-1316/4 од 11.11.2014 година и 02-83/3 од 30.1.2015 година) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница на 22.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ
ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕР-
ВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА
ЗА 2017 ГОДИНА**

Член 1

Висината на месечниот надомест, што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од секое пензиско друштво, за 2017 година изнесува 0,8% од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува пензиското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Собранието на Република Македонија.

Бр. 02-1559/4
26 декември 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3159.

Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/16) во членот 8 во ставот (3) по зборовите: „одобрување на објектот“ зборовите: „во форма на последните четири цифри“ се бришат.

Член 2

Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Содржината на калциум во механички одвоено-то месо (МОМ):

- 1) не треба да надмине 0,1 % (=100 мг/100 г или 1 000 ppm) од свежиот производ и
- 2) се утврдува со стандардизиран меѓународен метод.“

Член 3

(1) Во член 95 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Суровините за производство на желатин наменет за употреба во храната кои не биле подложени на било каков третман на зачувување (конзервирање) различен од разладување, замрзнување или брзо замрзнување треба да потекнуваат од регистрирани или одобрени објекти согласно Законот за безбедност на храната⁽²⁾ или член 5 од овој правилник.“

(2) По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) За производство на желатин наменет за употреба во храната можат да се користат следните третирани суровини:

1) коски, кои не се специфичен ризичен материјал како што е дефиниран во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии⁽³⁾, кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се предмет на еден од следните третмани:

(а) смачкани на парчиња од околу 15mm и обезмасени со топла вода на температура од минимум 70°C во период од најмалку 30 минути, најмалку 80°C во период од најмалку 15 минути, или минимум 90°C во пери-

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2016/355 од 11 март 2016 година со која се надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот во однос на посебните барања за желатин, колаген и високо рафинирани производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето (CELEX број 32016R0355) и

Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 2074/2005 од 5 декември 2005 која ги пропишува мерките за имплементирање на одредени производи според Регулативата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 и за организацијата на службените контроли според Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 854/2004 и на Регулативата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 882/2004, отстапувања од Регулативата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 852/2004 и изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 853/2004 и (ЕЗ) бр. 854/2004 (CELEX број 32005R2074).

од од најмалку десет минути, а потоа се разделени и последователно измиени и сушени најмалку 20 минути во пареа на топол воздух со почетна температура од најмалку 350°C, или за 15 минути во пареа на топол воздух со почетна температура повисока од 700°C;

(б) сушење на сонце најмалку 42 дена на просечна температура од најмалку 20°C и

(в) третман со киселини со кој рН се одржува на помалку од рН 6 во сржта за најмалку еден час пред сушење.

2) кожи од фармски одгледувани преживари, кожи од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се предмет на една од следните постапки:

(а) третман со бази до воспоставување на рН > 12 во сржта по кој следи солење од најмалку седум дена;

(б) сушење најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C;

(в) третман со киселини, со кој рН се одржува на помалку од рН 5 во нивната срж за време од најмалку еден час и

(г) алкален третман на рН > 12 за време од најмалку осум часа.

3) коски кои не се специфичен ризичен материјал како што е дефиниран во член 4 став (2) точка г) од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (*3), кожи од фармски одгледувани преживари, кожи од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни кои биле подложени на други третмани од оние наведени во точка 2) потточка (а) или (б) и кои потекнуваат од регистрирани или одобрени објекти согласно Законот за безбедност на храната или овој правилник.

(6) За целите на став (5) точка 2) потточка (а) и (б) од овој член, должината на третманите може да го вклучува и времето на транспорт.

(7) Третираните суровини од став (5) точки 1) и 2) од овој член треба да бидат добиени од:

1) домашни и фармски одгледувани преживари, свињи и живина кои се заклани во кланица и чии трупови се погодни за исхрана на луѓето по спроведена ante- и post-mortem инспекција, или

2) од убиен дивеч чии трупови се прогласени за погодни за исхрана на луѓето по post-mortem инспекција.“

(3) Ставот (5) станува став (8).

Член 4

Во членот 96 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) По завршувањето на ветеринарните контроли при увоз, суровините за производство на желатин за исхрана на луѓето за кој е потребен сертификат за здравствената состојба на животните, треба да се транспортираат директно до објектот на местото на дестинација.

(4) Операторот со храна треба да ги преземе сите мерки на претпазливост, вклучувајќи го и безбедното отстранување на нуспроизводите од животинско потекло, отпадот, неискористениот или вишок материјал за да се избегне ризикот од ширење болести кај животните.“

Член 5

Членот 98 се менува и гласи:

„Операторите со храна треба да обезбедат дека желатинот е во согласност со граничните вредности за резидуи утврдени во следнава табела:

Резидуи	Лимит
As	1ppm
Pb	5ppm
Cd	0.5ppm
Hg	0.15ppm
Cr	10ppm
Cu	30ppm
Zn	50ppm
So ₂ (Европска Фармакопеја, последно издание)	50ppm
H ₂ O ₂ (Европска Фармакопеја, последно издание)	10ppm

Член 6

Во членот 100 ставот (1) се менува и гласи:

„Операторите со храна кои произведуваат колаген треба да обезбедат усогласеност со барањата од овој оддел. Без исклучок на другите одредби, производите добиени од колаген треба да бидат направени од колаген кој е во согласност со посебните барања за колаген од овој оддел.“

Член 7

(1) Во членот 101 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Суровините за производство на желатин наменет за употреба во храната кои не биле подложени на било каков третман на зачувување (конзервирање) различен од разладување, замрзнување или брзо замрзнување треба да потекнуваат од регистрирани или одобрени објекти согласно Законот за безбедност на храната (*2) или член 5 од овој правилник.“

(2) По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) За производство на колаген наменет за употреба во храната можат да се користат следните третираните суровини:

1) коски, кои не се специфичен ризичен материјал како што е дефиниран во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (*3), кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се предмет на една од следните постапки:

(а) смачкани на парчиња од околу 15mm и обезмасени со топла вода на температура од минимум 70°C во период од најмалку 30 минути, најмалку 80°C во период од најмалку 15 минути, или минимум 90°C во период од најмалку десет минути, а потоа се разделени и последователно измиени и сушени најмалку 20 минути во пареа на топол воздух со почетна температура од најмалку 350°C, или за 15 минути во пареа на топол воздух со почетна температура повисока од 700°C;

(б) сушење на сонце најмалку 42 дена на просечна температура од најмалку 20°C и

(в) третман со киселини со кој рН се одржува на помалку од рН 6 во нивната срж за најмалку еден час пред сушење.

2) кожи од фармски одгледувани преживари, кожи од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се предмет на една од следните постапки:

(а) третман со бази до воспоставување на рН > 12 во сржта по кој следи солење од најмалку седум дена;

(б) сушење најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C;

(в) третман со киселини, со кој рН се одржува на помалку од рН 5 во нивната срж за време од најмалку еден час и

(г) алкален третман на рН > 12 за време од најмалку осум часа.

3) коски кои не се специфичен ризичен материјал како што е дефиниран во член 4 став (2) точка г) од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии ⁽³⁾, кожи од фармски одгледувани преживари, кожи од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни кои биле подложени на други третмани од оние од точка 2) потточка (а) или (б) и кои потекнуваат од регистрирани или одобрени објекти согласно Законот за безбедност на храната или овој правилник.

(6) За целите на став (5) точка 2) потточка (а) и (б) од овој член, должината на третманите може да го вклучува и времето на транспорт.

(7) Третираните суровини од став (5) точки 1) и 2) од овој член треба да бидат добиени од:

3) домашни и фармски одгледувани преживари, свињи и живина кои се заклани во кланица и чии трупови се погодни за исхрана на луѓето по спроведена ante- и post-mortem инспекција, или

4) од убиен дивеч чии трупови се прогласени за погодни за исхрана на луѓето по post-mortem инспекција.“

(3) Ставот (5) станува став (8).

Член 8

Во членот 102 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) По завршувањето на ветеринарните контроли при увоз, суровините за производство на колаген за исхрана на луѓето за кој е потребен сертификат за здравствената состојба на животните, треба да се транспортираат директно до објектот на местото на дестинација.

(4) Операторот со храна треба да ги преземе сите мерки на претпазливост, вклучувајќи го и безбедното отстранување на нуспроизводите од животинско потекло, отпадот, неискористениот или вишок материјал за да се избегне ризикот од ширење болести кај животните.“

Член 9

Во членот 103 ставот (1) се менува и гласи:

„Производствениот процес за колаген треба да обезбеди дека:

1) целиот коскен материјал од преживари добиен од животни родени, одгледани или заклани во земји или региони со контролиран или неодреден ризик од БСЕ во согласност со прописите од ветеринарно јавно здравство е предмет на процеси кои обезбедуваат дека целиот коскен материјал е крајно здобен и обезмастен со топла вода и третиран со разредена хлороводородна киселина (со минимална концентрација од 4% и рН < 1,5) за период од најмалку два дена; овој третман треба да биде проследен со подесување на рН со користење на киселина или база, по што следи:

(а) или едно или повеќе плакнења и барем еден од следниве процеси:

- филтрација,
- мелење и
- пресување.

(б) или било кои одобрени еквивалентни процеси;

2) суровините од точката 1) од овој став треба да бидат подложени на третман кој вклучува миење, подесување на рН со користење на киселина или база по што следи:

(а) или едно или повеќе плакнења и барем еден од следниве процеси:

- филтрација,
- мелење и
- пресување,

(б) или било кои одобрени еквивалентни процеси.“

Член 10

Членот 104 се менува и гласи:

„Операторите со храна треба да обезбедат дека колагенот е во согласност со граничните вредности за резидуи утврдени во следнава табела:

Резидуи	Лимит
As	1ppm
Pb	5ppm
Cd	0.5ppm
Hg	0.15ppm
Cr	10ppm
Cu	30ppm
Zn	50ppm
So ₂ (Европска Фармакопеја, последно издание)	50ppm
H ₂ O ₂ (Европска Фармакопеја, последно издание)	10ppm

Член 11

По членот 104 се додава нов оддел 15 и нов член 104-а, кои гласат:

„**Оддел 15. Високо рафиниран хондронин сулфат, хијалуронска киселина, други хидролизирани производи од рскавица, цитосан, глюкозамин, сириште, желатин од риби и аминокиселини**

Член 104-а

(1) Операторите со храна кои ги произведуваат следните високо рафинирани производи од животинско потекло:

- 1) хондронин сулфат,
- 2) хијалуронска киселина,
- 3) други хидролизирани производи од рскавица,
- 4) цитосан,
- 5) глюкозамин,
- 6) сириште,
- 7) желатин од риби и
- 8) аминокиселини кои се одобрени како адитиви за

храна во согласност со Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната ^(*)

треба да обезбедат дека третманот на суровините кој се користи го елиминира секој ризик по здравјето на животните и луѓето.

(2) Суровините кои се користат за производство на високо рафинирани производи од став (1) од овој член треба да потекнуваат од:

- 1) животни, вклучувајќи и пердуви од нив, кои биле заклани во кланици и чии трупови се прогласени за погодни за исхрана на луѓето по спроведена ante- и post-mortem инспекција, или
- 2) производи од риби кои се во согласност со оддел 9 од овој правилник.

(3) Коса од луѓе не треба да се користи како извор за производство на аминокиселини.“

Член 12

Одложена примена

Одредбата од член 1 од овој правилник ќе отпочне да се применува 12 месеци по денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 13

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-2217/3
18 август 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(^{*1}) Правилникот за посебни барања за храната со животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853); Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2015/1474 од 27 август 2015 година во врска со употребата на рециклирана топла вода за отстранување на микробиолошка контаминација на површината од трупови од животни (CELEX број 32015R1474); Регулатива на комисијата (ЕК) број 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за имплементација на одредени производи од Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на советот и на организација на службените контроли од Регулативата (ЕК) 854/2004 на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) број 882/2004 на Европскиот парламент и на советот, дерогациите од Регулативата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот и за надополнување на Регулативите (ЕК) број 853/2004 и број 854/2004 (CELEX број 32005R2074).

(^{*2}) Законот за безбедност на храната е усогласен со Регулативата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 за хигиена на храната (CELEX број 32004R0852); Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

(^{*3}) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии е усогласен со Регулативата (ЕК) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година ги пропишува правилата за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999).

(^{*4}) Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната е усогласен со Регулативата (ЕК) бр. 1333/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за адитивите во храната (CELEX број 32008R1333).

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017166